



Друштво за спортски дејности
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ВАРДАР АД

Бр.

03-158

17.04. 2025 год.

СКОПЈЕ

АД ФК ВАРДАР

Финансиски извештај
за годината што завршува на
31 декември 2024 година и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независните ревизори	i-ii
Финансиски преглед од страна на раководството	3
Извештај за сџопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5-6
Извештај за промените во сопственичка главнина	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-28

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

До Акционерите и раководството на АД ФК ВАРДАР

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 1 до 32) на АД ФК ВАРДАР (во понатамошниот текст "Друштвото"), што се состојат од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година. Извештај за сѐопфатна добивка што тогаш завршува, Извештај за промените во сопственичката главнина, Извештај за паричните текови и Прегледот на значајни сметководствени политики и останати белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали истото е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во дадените околности.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија кои се применуваат во Р.Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки што се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèвкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Оснoв за мислење со резерва

- Како што е наведено во Белешка 33 од финансиските извештаи, Друштвото има обелоденето тековни обврски и кредити во вкупен износ од 170,781 илјади денари. Сепак, со нашите ревизорски постапки беше утврдено дека Друштвото не извршило соодветна класификација на овие обврски согласно одредбите на Меѓународниот сметководствен стандард 1 – Презентирање на финансиски извештаи. Ова може да влијае врз правилното претставување на ликвидносната позиција и финансиската стабилност на Друштвото.
- Како што е наведено во Белешка 41 од финансиските извештаи, Друштвото има обелоденето останати тековни обврски вкупен износ од 75,134 илјади денари. Со нашите ревизорски постапки беше утврдено дека Друштвото не извршило соодветна класификација на овие обврски согласно одредбите на Меѓународниот сметководствен стандард 1 – Презентирање на финансиски извештаи. Ова може да влијае врз правилното претставување на ликвидносната позиција и финансиската стабилност на Друштвото.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањето наведено во пасусот „основ за мислење со резерва“, финансиските извештаи на АД ФК ВАРДАР Скопје во сите материјално значајни аспекти ја прикажуваат објективно, финансиската успешност од работењето на друштвото, финансиската состојба и движењето на паричните текови за годината што завршува на 31.12.2024 година, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Обрнување на внимание

- Како што е наведено во белешка 2.9. кон финансиските извештаи за годината која што завршува на 31 декември 2024 година, Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 295,669 илјади денари (363,180 илјади денари на 31 декември 2023 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.
- Обрнуваме внимание на фактот дека, заклучно со 31 декември 2024 година, трансакциската сметка на Друштвото е предмет на блокада во износ од 14,249 илјади денари. Оваа околност може да има влијание врз финансиската ликвидност и способноста на Друштвото да ги исполнува своите финансиски обврски. Нашето мислење не е модифицирано во однос на ова прашање.

- Обврнуваме внимание на белешка 36 и 37, каде Друштвото обелоденило тековни обврски за плати и придонеси во износ од 139,770 илјади денари односно 7.223 илјади денари кои се однесуваат на заостанати плати и придонеси од 2018 до 2024 година. Друштвото врши повремени и делумни исплати кон вработените, без редовност, што укажува на потенцијални проблеми со ликвидност и носи ризик од законски последици и дополнителни финансиски трошоци.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото и исто така одговорно за приготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење на конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл. весник на РМ бр. 158 од 2010 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31.12.2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31.12.2024 година.

Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО
Управител
Кирил Андоновски

17.04.2025 година

 **ECOVIS®**
AUDIT MACEDONIA
Друштво за ревизија
ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА
ДОО Скопје

Овластен Ревизор
Тина Нешовска

РЕВИЗИОНА СМЕТКА
ДАТУМ: 17.04.2025
Т.Н. 05-4/12

Фудбалски клуб ВАРДАР АД

ФИНАНСИСКИ ПРЕГЛЕД ОД СТРАНА НА РАКОВОДСТВОТО (ИЗВЕШТАЈ НА
ДИРЕКТОРИТЕ)

Во текот на 2024 година, ФК ВАРДАР АД СКОПЈЕ работеше во согласност со утврдените стратешки цели на Клубот, кои се засноваат пред сè на развој на младински категории и создавање на стабилен тим кој ќе може успешно да се натпреварува во Првата лига организирана од страна на ФФМ, а со тоа и излез во Европа. Тенденцијата на Клубот за оваа натпреварувачка година е обезбедување на настап во Европа и успешно претставување во Прва Лига.

Друштвото во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, вкупните свои активности ги насочи кон остварување на основната и стратешка цел на клубот преку одржување на ликвидност со поддршка од главните спонзори.

И во 2024 година, ФК ВАРДАР АД СКОПЈЕ, очекува поддршка од главните спонзори и финансисери, во остварување на зацртаните цели на клубот, во проширување на својата основна дејност, постигнување на подобри економски резултати и одржување на финансиската ликвидност и стабилност на Клубот.

Фудбалски Клуб ВАРДАР АД Скопје
Извршен директор

Миленко Неледковски



Фудбалски клуб ВАРДАР АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31 декември 2024
(во илјади Денари)

Приходи	Белешка	2024	2023
Приходи од продажба на влезници	3		
Приходи од спонзорство и реклама	4	30,748	-
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа	5		
Приходи од комерцијални активности	6	-	-
Приходи од УЕФА за солидарност и награди	7		
Останати оперативни приходи	8	-	-
Вкупни приходи		30,748	0
Расходи			
Трошоци за продажбата и материјални трошоци	9	-	-
Трошоци за надоместоци на вработени	10	13,977	9,011
Депрецијација, амортизација и обезвреднување	11	-	-
Останати трошоци од оперативно работење	12	-	1,527
Нето резултат од купување/продажба на играчи	13	-	-
Добивка (загуба) од продажба на основни средства	14	-	-
Финансиски приходи(расходи)-нето	15	123,000	-
Неоперативни приходи (расходи)-нето	16	-	-
Вкупно расходи		109,023	10,538
Добивка (загуба) пред оданочување		139,771	(10,538)
Данок на добивка (на непризнати расходи)	17	13,977	
Добивка (загуба) за годината по оданочување		125,794	(10,538)
Дивиденди			
Добивка(загуба) по дивиденди			
Останата сеопфатна добивка			
Вкупна сеопфатна добивка		125,794	(10,538)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи

Овие финансиски извештаи по име на АД ФК ВАРДАР се усвоени од ОД и се потпишани од:

Извршен директор
Миленко Николоски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2024
(во илјади Денари)

		Белешка	2024	2023
Тековни средства				
Пари и парични еквиваленти	18		14,248	14,248
Побарувања од трансфери на играчи	19		-	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	20		303	303
Други побарувања	21		31,990	1,242
Даночни средства	22		885	885
Залихи	23		-	-
Останати тековни средства	24		22	22
Вкупно тековни средства			47,447	16,699
Не-тековни средства				
Недвижности, постројки и опрема	25		3,293	3,293
Нематеријални средства	26		-	-
Побарувања од трансфери на играчи	27		-	-
Побарувања од членки на групацијата и поврзани субјекти	28		-	-
Даночни средства	29		-	-
Долгорочни финансиски вложувања	30		-	-
Останати не-тековни средства	31		-	-
Вкупно не-тековни средства			3,293	3,293
Вкупно средства			50,740	19,993
Тековни обврски				
Пречекорувања на сметки во банки	32		-	-
Тековни обврски за позајмици и кредити	33		47,781	170,781
Обврски за трансфер на играчи	34		-	-
Обврски кон групацијата и поврзани субјекти	35		-	-
Обврски кон вработените	36		139,770	130,590
Обврски за даноци и придонеси кон вработени	37		7,223	2,426
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	38		-	-
Други обврски за даноци	39		14,925	948
Краткорочни исправки	40		-	-
Останати тековни обврски	41		75,134	75,134
Вкупно тековни обврски			284,833	379,879
Нетековни обврски				
Обврски за долгорочни позајмици и кредити	42			
Долгорочни обврски за трансфери на играчи	43			
Долгорочни обврски кон групацијата и поврзани субјекти	44			
Долгорочни обврски кон вработените	45			

Фудбалски клуб ВАРДАР АД

Долгорочни обврски за даноци и придонеси кон вработени	46			
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди-ПВР	47			
Други долгорочни обврски за даноци	48		-	-
Долгорочни исправки	49			
Останати нетековни обврски	50			
Вкупно нетековни обврски			-	
Нето средства/обврски			(234,093)	(359,887)
Акционерска главнина	51			
Оснивачки капитал			1,538	1,538
Законска резерва			1,000	1,000
Останати резерви			512	512
Акумулирана добивка (загуба)			(237,143)	(362,936)
Вкупно акционерска главнина			(234,093)	(359,887)

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на АД ФК ВАРДАР се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор
Милејко Несторовски



Фудбалски клуб ВАРДАР АД

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО АКЦИОНЕРСКАТА ГЛАВНИНА
За годината што завршува на 31 декември 2024
(Во илјади Денари)

за период		01.01. до 31.12.2024		(во илјади денари)		
ОПИС		Акционерски капитал (удели)	Резерви	Акумулирана Добивка	Акумулирана Загуба	ВКУПНО
Почетно салдо	01.01.2024	1,538	1,512	(362,936)	-	(359,887)
Нова емисија		-	-	-	-	0
Добивки и загуби непризнани во билансот на успех		-	-	-	-	0
Корекција на акумулирана добивка		-	-	125,794	-	125,794
Откуп на сопствени акции (удели)		-	-	-	-	0
Нето добивка (загуба) за финансиската година		-	-	0	-	0
Салдо на	31.12.2024	1,538	1,512	(237,143)	-	(234,093)

Бележките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор,

Миленко Недковски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината што завршува на 31 декември 2024
(Во илјади Денари)

	31.12.2024	31.12.2023
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување		
Данок на добивка	139,771	(10,538)
Корекции за:	(13,977)	
Амортизација		
Оштетување на основни средства		
Капитална (добивка)/загуба од продажба на основни средства		
Приход од камати		
(Пораст)/опаѓање на побарувања и други побарувања	(30,754)	
Пораст/(опаѓање на обврски кон добавувачи останати обврски)	(95,046)	10,537
Платена камата		
Нето готовина од оперативни активности		
Парични текови од вложувачки (инвестициони) активности		
-Готовински прилив од продажба на регистрирани играчи		
-Готовински одлив од купување регистрирани играчи и останати вработени и ангажирани лица		
-Готовински прилив од продажба на основни и нематеријални средства		
-Готовински одлив од набавка на основни и нематеријални средства		
-Готовински приливи (одливи) од останати вложувачки активности		
Парични приливи(одливи) од вложувачки (инвестициони) активности		
Парични текови од финансиски активности		
-Готовински прилив од заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински одлив по заеми од акционери и поврзани субјекти		
-Готовински прилив од заеми од финансиски институции		
-Готовински одлив од заеми од финансиски институции		
-Готовински прилив од зголемување на акционерски капитал		
-Готовински одлив од исплата на дивиденди на акционерите		
-Готовински приливи (одливи) од финансиски активности по други основи		
Парични приливи (одливи) од финансиски активности		
Останати готовински приливи (одливи)		
Нето пораст/ (опаѓање) на пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	14,248	14,248
Пари и парични активности на крајот на годината	14,248	14,248

Белешките кон финансиските извештаи
претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор
Миленко Ѓеделовски



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 За годината што завршува на 31 декември 2024
 (Во илјади Денари)

	2024	2023
А.Готовински текови од деловни активности	0	0
Нето добивка/загуба по оданочување		
Амортизација	125,794	(10,538)
Зголемување/намалување на залихи	0	0
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи	0	0
Зголемување/намалување на останати побарувања	(30,748)	0
Зголемување/намалување на краткорочни обврски	0	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	(95,046)	10,537
Отписи и курсови (вишоци)	0	0
Б.Готовински текови од инвестициони активности	0	0
Директни продажби (-набавки) на материјални и нематеријални средства		
Зголемувања/намалувања на долгорочни вложувања	0	0
Зголемувања/намалувања на долгорочни побарувања	0	0
Зголемувања/намалувања на краткорочни финансиски вложувања	0	0
В.Готовински текови од финансиски активности	0	0
Зголемување на капиталот		
Зголемување/намалување на долгорочни кредити		
Стекнување на малцински интереси		
Исплатена дивиденда		
Откуп/продажба на сопствени акции	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	0	0
Парични средства на почетокот на годината	14,248	14,249
Парични средства на крајот на годината	14,248	14,249

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат составен дел на овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи во име на Друштвото се усвоени од ОД и потпишани од:

Извршен директор,

Миленко Недековски



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЛНОСТ

АД ФК ВАРДАР (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво со формирано на 11.01.2012 година во Централниот Регистер на Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото според НКД (Номенклатура на дејности) е Дејности на спортските клубови, шифра (93.12)

На датумот на билансот на состојба, Друштвото има 23 вработени и _____ ангажирани лица со договор на дело и/или друг вид на договор.

Цели на Друштвото

Друштвото е формирано со цел да го зголеми професионализмот и да врши промоција и постојано подобрување на стандардите на фудбалот во АД Фудбалски клуб ФК ВАРДАР, со посебна грижа за тренинг и обука на младинските категории во Клубот.

Раководство:

Одбор на директори:

Извршен директор на Клубот е Г-дин Миленко Неделковски.

1. Миленко Неделковски, Извршен член на одбор на директори од Скопје
2. Владо Петроски, Неизвршен член на одбор на директори од Скопје
3. Александар Кузманоски, Неизвршен член на одбор на директори од Прилеп
4. Мартин Гелев, Неизвршен член на одбор на директори од Скопје
5. Борче Крстовски – Илијоски, Неизвршен член на одбор на директори од Штип

Обврски на Друштвото како лиценцен апликант

Со оглед на фактот што правото за барател на лиценца за учество на натпревари во организација на УЕФА врз основа на Договор бр. му е пренесено на Друштвото од Здружението ФК ВАРДАР тоа треба да обезбеди:

- сите играчи да бидат регистрирани во Фудбалската Федерација на Македонија, а доколку се работи за професионални играчи да склучи со нив работен договор во писмена форма;
- сите обештетувања платени за играчите настанати поради договорите или правни обврски и сите приходи настанати од продажбата на влезниците да бидат посебно евидентирани во трговските книги и искажани во финансиските извештаи на Друштвото;
- да преземе одговорност за фудбалскиот тим составен од регистрирани играчи кои учествуваат во домашните и меѓународните натпреварувања;
- Друштвото задолжително и ги доставува на Фудбалската Федерација на Македонија (давател на лиценца) сите неопходни информации и документи релевантни за докажување во постапката за лиценцирање (спортеки, инфра-структурни, персонално-административни и финансиски прашања.)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

Постапка на лиценцирање

Во 2024 година АД Фудбалскиот клуб ВАРДАР, во улога на барател на лиценца ја започна процедурата за лиценцирање при Фудбалска Федерација на Македонија за натпревари во организација на УЕФА. Како барател на лиценца, Друштвото е обврзано да обезбеди документација предвидена со Правилникот за лиценцирање на клубовите за натпреварувањата во организација на УЕФА.

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 88/15) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011.) Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ).

Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2. Консолидирани финансиски извештаи

Според одредбите на Правилникот за лиценцирање на клубовите од прва лига при Фудбалската федерација на Македонија за натпреварувањата во организација на УЕФА, консолидирани финансиски извештаи се финансиски извештаи на група, презентирани како еден ентитет.

2.3. Признавање на приходите

Друштвото остварува приходи од спонзорство, продажба на влезници за натпревари и друго. Приходите се евидентирани нето од одобрените попусти и данокот на додадена вредност.

2.4. Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски Денари ("Денари") со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на Извештајот за финансиската состојба.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Извештајот за сѐопфатната добивка во периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.5. Недвижности, постројки и опрема (нетековни средства)

Нетековните средства се евидентираат врз основа на набавната вредност при купувањето или стекнувањето.

Во Друштвото се применуваат следните годишни стапки на амортизација:

Применети годишни стапки	2024
Компјутери	25%
Моторни возила	15%
Мебел и опрема	10% - 20%

2.6. Данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложенот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот помеѓу 01.01.2009 заклучно со 31.12.2013 година, тековниот данок на добивка по стапка од 10% се плаќаше на износот на дистрибуираната добивка за дивиденди на правни лица – нерезиденти и на физички лица, како и на непризнаените трошоци за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и други даночни ослободувања. Во текот на 2014 година беше донесен нов закон за данокот на добивка применлив за даночните периоди почнувајќи од 1.1.2014, а кој важи и за 2024 година, според кој основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сопствена добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во Извештајот за финансиската состојба за сите временни разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на денот на Извештајот за финансиската состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временни разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните временни разлики и ефектите од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните временни разлики и пренесените даночни загуби да бидат искористени.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

2.7. Пари и парични еквиваленти

Пари и парични еквиваленти на Друштвото се состојат од готовина во благајна, денарски и девизни депозити по видување.

2.8. Директни трошоци за стекнување регистрација на играчот (ТРАНСФЕРИ)

Опфаќаат плаќања на трети страни за купување на регистрација на играчот, без било какви трошоци за сопствен развој или други пресметани трошоци. Трошоците треба да вклучат:

- а) Износ на трансферот кој треба да се плати за обезбедување на регистрацијата;
- б) Даноци за обврската за трансфер;
- в) Други директни трошоци за стекнување на регистрација на играчот (плаќања на агенти за услугите кон клубот, правни услуги, компензациони плаќања за тренинг и развој на млади играчи во согласност со ФИФА и/или домашни правила за трансфери и други директни трошоци поврзани со трансферот.)

Трошоците / приходите од трансфери на играчи се евидентираат во Извештајот за сопствена добивка за тековната година.

2.9. Претпоставка за континуитет (going concern concept)

Тековните обврски на Друштвото ги надминуваат тековните средства за износ од 376,386 илјади денари (363,180 илјади денари на 31 декември 2023 година). Исто така, Друштвото за 2024 година оствари негативен финансиски резултат од 13,205 илјади денари (10,538 илјади денари на 31 декември 2023 година). Според тоа, работењето на Друштвото значително зависи од можноста за добивање на континуирана финансиска поддршка од страна на банките и доверителите, како и од способноста на должниците навремено да ги измируваат долговите кон Друштвото.

2.10. Контролна страна

Друштвото не е контролирано од страна на друг ентитет, ниту директно ниту индиректно.

2.11. Трансакции со поврзани субјекти

Однос со поврзани субјекти се јавува доколку едниот субјект демонстрира контрола врз другиот субјект или поседува исклучително влијание во одлуките за финансиските и оперативните одлуки на другиот субјект. Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфери на средства или обврски помеѓу поврзаните субјекти, без разлика дали е вредноста платена.

2.12. Средства под хипотека и/или залога и рестрикција на користење на други средства

Средства дадени под хипотека се недвижности (земјините и згради) дадени со цел да се осигура враќањето на долгот (кредитот) добиен од банка/и или други правни лица.

Средство дадено под залог е движно средство дадено под залог со цел да се осигура враќањето на долгот (краткорочен кредит, позајмица) добиен од банка/банки или други правни лица.

Средството под хипотека и средството под залог заемодавачот ги поседува до моментот на измирување на долгот. Доколку заемопримачот не го врати долгот според предвидените

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

услови, средството под хипотека и средството под залог преминуваат во негова трајна сопственост.
Рестрикција врз користење на средство може да се однесува на средства на жиро сметка/и во банка/и што се блокирани и не можат да се користат до измирување на долгот. При тоа, сите приливи што доаѓаат на сметката/сметките се користат за измирување на обврската.

Друштвото нема дадено средства под хипотека или залог, ниту пак има /нема средства за кои има утврдено рестрикција во нивно користење.

3. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ВЛЕЗНИЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Продажба на влезници-државни натпревари		
Продажба на влезници-УЕФА клубски натпревари		
Продажба на влезници-сезонски билети		
Продажба на влезници-членарина		
Продажба на влезници-пријателски натпревари		

4. ПРИХОДИ ОД СПОНЗОРСТВА И РЕКЛАМИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Спонзорства и реклами-производни компании		
Спонзорства и реклами-главен спонзор		
Спонзорства и реклами-спонзор на стадион*		
Спонзорства и реклами-билборди и рекламни паноа		
Спонзорства и реклами-останати	30,748	
	<u>30,748</u>	

5. ПРИХОДИ ОД ПРЕНОСИ ВО РАДИО-ДИФУЗНА МРЕЖА (ТВ, Радио, Интернет)

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа-Државен шампионат		
Приходи од преноси во радио-дифузна мрежа- други натпреарувања		

АД ФК ВАРДАР

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

6. ПРИХОДИ ОД КОМЕРЦИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од комерцијално работење- државен шампионат		
Приходи од комерцијално работење- трговија		
Приходи од комерцијално работење- користење објекти кога на нив не се одржуваат натпревари		

7. ПРИХОДИ ОД УЕФА НАТПРЕВАРИ ЗА СОЛИДАРНОСТ И НАГРАДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од УЕФА натпревари- радиодифузни преноси, комерцијални и награди		
Приходи од УЕФА натпревари- за солидарност		
Приходи од УЕФА –за солидарност и награди, кога не можат да се разграничат		

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Субвенции, донации и други износи -добиеени од ФФМ		
Субвенции, донации и други износи -добиеени од државни или општински органи		
Донации- добиеени од неповрзани страни		
Приходи од активности што не се поврзани со фудбалот		
Приходи од исклучителни настани		
Останати оперативни приходи /што не можат да се разграничат		

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024

9. ТРОШОЦИ ЗА ПРОДАЖБА И МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Трошоци за продажба		
Трошоци за канцелариски материјали		
Трошоци за одржување хигиена		
Други материјални трошоци		

10. ТРОШОЦИ ЗА НАДОМЕСТОЦИ НА
ВРАБОТЕНИ

	Во илјади Денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Нето плати за вработени – играчи	13,977	9,011
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – играчи (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		

(I) Вкупно плати и надоместоци за
вработени и ангажирани лица –
играчи

13,977

9,011

Нето плати за вработени – останати		
Надоместоци за ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		
Придонеси, даноци и други надоместоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати		
Останати трошоци за вработени и ангажирани лица (со договор на дело, авторски права итн.) – останати (отпремнини, јубилејни награди, регрес за год. одмор)		

(II) Вкупно плати и надоместоци за вработени
-останати

ВКУПНО (I)+(II)

13,977

9,011

